



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 1031-670880.

Среда, 21 ноември 1951

БЕЛГРАД

БРОЈ 52

ГОД. VII

Цена на овој број 16.— дин. — Претплата за 1951 година изнесува 600.— динари, а аконтацијата на претплата за 1952 година изнесува 800.— дин. Претплата за странство изнесува 750.— динари. Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Телефонска централа 28-010.

493.

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРОМЕТ СО СТОКИ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

I.

Осем претседателите на републичките совети за промет со стоки и Директорот на Главната управа за туризам и угостителство кои влегуваат во Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ како негови членови, за членови на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ се именуваат:

Заменикот на Министерот — Претседател на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ Љубо Бабиќ;

Началникот на позадината на Југословенската армија генерал-лајтнант Милаш Купрешанин;

Генералниот секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија Иван Божиќиќ;

Генералниот секретар на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ Љубомир Мијатовиќ; и

Помошникот на Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ инж. Звонко Морик.

II.

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 2004

19 ноември 1951 година

Белград

Президиум на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничкиќ, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

494.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за воведување нов платен систем и други стопански мерки со цел да се подготви новиот плански и финансиски систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/51), Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ПОДЕЛБА НА ДОБИВОТ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ЗАДРУГИ

Член 1

Делот од остварениот чист приход занаетчиските задруги можат да им го делат на своите членови на име учество во добивот, откако ќе се подмири основниот фонд, фондот за сопствени инвестиции, резервниот фонд и другите фондови на задругата.

Член 2

Поблиски прописи за делот на чистот приход што можат занаетчиските задруги да им го делат на своите членови на име учество во добивот на задругата, ќе донесува Министерот на финансите на ФНРЈ по предлог од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

21 ноември 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

495.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, по предлог од Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА (УНЕСКО)

Член 1

Во ставот 2 член 3 од Уредбата за оснивање на Југословенската национална комисија за Организацијата на Обединените нации за просвета, наука и култура — УНЕСКО („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 65/50) пред зборовите „директорот на Дирекцијата за информации на Владата на ФНРЈ“ се брише зборот „и“ и се става запирка, а на крај на ставот наместо точка се става запирка и се додаваат зборови: „претставникот на Сојузот на синдикатите на Југославија и Генералниот секретар на Југословенската национална комисија за УНЕСКО“.

Ставот 3 на истиот член се менува и гласи:

„Избраните членови кои што може да ги има 25 до 35, ги избира пленумот на комисијата помеѓу истакнатите просветни, научни и културни работници, така во комисијата да бидат застапени признати стручњаци од сите области на дејноста на УНЕСКО“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

21 ноември 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука и култура,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

Пошта СКОПЈЕ

496.

Врз основа на чл. 7 и 53, а во врска со чл. 27 и 28 од Законот за даноците, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, пропишува

ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

Во Тарифата за данокот на промет на производи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 13/51) ќе се внесат следните изменувања и дополнувања:

I. Тарифниот број 499 се менува и гласи:

„Обични и сортни природни вина од грозје и прошек:

1) обични конзумни вина во буриња и шишиња — — — — —	10
2) сортни вина во шишиња — — — — —	15
3) прошек — — — — —	20

Забелешка: 1) Даночната основица е еден литар, а даночната стопа е изразена во динари;

2) Важат забелешките под 2 и следните со тарифниот број 501.”

II. Тарифниот број 500 се менува и гласи:

„Фини вина, вештачки вина и шампањ:

1) природни фини вина осем прошек — — — — —	30
2) вештачки вина — — — — —	35
3) медицински вина — — — — —	20
4) природен и вештачки шампањ — — — — —	150

Забелешка: 1) Даночната основица е еден литар, а даночната стопа е изразена во динари.

2) На материјалот од кој што се изработуваат вештачки вина (шеќер, шпирит, вина и друго) мора да биде уплатен данок по односните тар. броеви покрај данокот по овој тар. број.”

III. Тарифниот број 501 се менува и гласи:

„Природна ракија — — — — — 80

Забелешка: 1) Даночната основица е еден хектолитарски степен на алкохол, а даночната стопа е изразена во динари. Во случај да не може јакоста на ракијата да се утврди со алкохолметар, ќе се смета дека мека ракија има 25%, а лута 40% јакост.

2) Како даночен обврзник се смета производителот на вино и ракија, без обзир дали произведува вино или ракија од сировини на сопственото производство или од купени односно набавени сировини по кој и да било основ и без обзир кому и по кој основ го испорачува виното и ракијата.

Исклучително, на оние количини вино и ракија што им се продаваат на државните откупни претпријатија односно на специјализираните државни претпријатија за промет со алкохолни пијалоци овие претпријатија плаќаат данок на количините што ги откупиле од производителот.

3) За потрошувачка во домаќинството на производителот без да се плаќа данокот на промет на произведени се одобрува годишно 60—120 литри вино на секој член од домаќинството постар од 15 години, односно 5—10 хектолитарски степени ракија на секој член од домаќинството постар од 18 години.

Членовите на селанските работни задруги што произвеле вино и ракија од плодови од окуќницата во количини помал од количините што се одобрени по претходниот став за потрошувачка во домаќинствата се ослободуваат од плаќање данок на онаа количина вино и ракија добивена од селанската работна задруга што претставува разлика помеѓу произведените количини од окуќницата и количините на кои имаат право спрема бројот на членовите од домаќинството. Ако добивените количини вино и ракија од окуќницата се еднакви или поголеми од оние на кои имаат право по претходниот став, плаќаат данок на целокупната количина вино и ракија што ќе ја примат од задругата.

Селанските работни задруги можат да ја задржат, без плаќање данок, определена количина вино и ракија за погребите на своите членови при обработ-

ката на задружното земјиште, при одржување приредби и прослави. Оваа количина изнесува 5% од вкупната количина вино и ракија што им е поделена на задругарите за потрошувачка во нивните домаќинства. Доколку ќе ги употребат овие количини за други цели или ќе ги пуштат во промет должни се да платат данок.

Членовите на лозарските производителни задруги можат да добиваат вино и ракија за потрошувачка во своето домаќинство само преку задругата и тоа во количините предвидени во ст. 1 на оваа забелешка.

Сопственик на казан за лечење ракија што се занимава со производство на ракија за други лица со наклада во натура (ушур) има право од збирот на вкупната количина ракија добивена на име ушур и ракијата произведена од сировини на сопственото производство да ја задржи за потрошувачка во домаќинството без плаќање данок онаа количина ракија на која би имал право да ја произвел целокупната количина на таа ракија од сировини на сопственото производство.

Количините вино и ракија што се одобрени за потрошувачка во домаќинството без плаќање данок не подлежат на плаќање данок ни тогаш кога ќе се пуштат во промет.

Министерството на финансите на народната република во согласност со советот за промет со стоки на владата на народната република ќе пропишува секоја година со наредба количини вино и ракија кои можат да се трошат во домаќинството без плаќање данок во рамките на горе цитираните количини, водејќи при тоа сметка за специфичните услови и народни обичаи во поодделни краишта.

4) Производителите на вино и ракија што произведуваат вино и ракија делум од сировини на сопственото производство а делум од набавени сировини, ќе се третираат како производители на вино и ракија од сировини на сопственото производство, а оние што произведуваат вино и ракија само од набавени сировини должни се да платат данок на целокупните произведени количини.

5) Вината кои по своите особини и состоини не одговараат на прописите за вино и не се способни за потрошувачка (хибридни, индустриски, болни) не подлежат на плаќање данок, доколку не се употребуваат фактично за човешка потрошувачка.

6) Кога вината на кои е платен данок на промет на производи ќе се расипат во прометот така да се неспособни за човешка потрошувачка па ќе се употребат за дестилација ќе се призна платениот данок на вино и ќе се пресмета при наплатувањето данокот на произведениот дестилат (ракија) од таквото вино.

7) Земјоделците-производители на вино и ракија не можат да продават вино и ракија во количини помал од еден литар ако немаат дозвола за течење алкохолни пијалоци.

8) На вино и ракија се плаќа данок на промет на производи по оваа тарифа, а не по Тарифата на единствениот данок на промет на производи од локалното производство.”

IV. Тарифниот број 502 се менува и гласи:

„Други алкохолни пијалоци:

1) ликери, бренди („жоњак”), рум, арак, мастика, џин, вотка и виски — — — — —	60
2) вештачки ракии и други неспоменати јаки алкохолни пијалоци — — — — —	40.”

Забелешка: Покрај данокот по овој тар. број се плаќа данок по односните тарифни броеви на потрошениот материјал од сопственото производство од кој што се произведени овие пијалоци, така на пример: на шпирит, вински дестилат, шеќер и слично.

V. На виното од тар. бр. 499 реколтата од 1951 година ќе се плати данок по напред изнесените стопи без обзир на тоа дали е тоа отуѓено пред да влезат во сила овие изменувања и дополнувања.

На природната ракија од тар. бр. 501 реколтата од 1951 година ќе се плати данок по напред изнесените стопи само ако таа ракија не е отуѓена пред да влезат во сила овие изменувања и дополнувања, додека на ракијата што е отуѓена пред да влезат во сила овие изменувања и дополнувања ќе се плати данок по поранешната стопа.

VI. Овие изменувања и дополнувања на Тарифата влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5430

22 ноември 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

497.

Врз основа на чл. 62 и 93 од Законот за Народната милиција, а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШКОВИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА

Член 1

Членот 8 од Правилникот за патните и селидбените трошкови на припадниците на Народната милиција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/49) се менува и гласи:

„Дневницата претставува надокнада за издатоците сторени на службено патување, осем издатоците за лично превозење.

За време на службеното патување на припадниците на Народната милиција им припаѓаат дневници во следни износи, и тоа:

	Динари
1. на раководителите вон тарифни разреди	600.—
2. на вишите офицери — — — — —	500.—
3. на нижите офицери — — — — —	430.—
4. на подофицерите и на милиционерите —	350.—

За службените патувања во Белград, Загреб, Љубљана, Сараево и Ријека дневниците определени со точ. 1 до 4 на овој член се наголемуваат за 15%, а за службените патувања во Дубровник, Цеље, Марибор, Јесенице, Мостар, Титоград, Скопје и Нови Сад за 10%.

На припадниците на Народната милиција кои имаат функционален (положаен) додаток, дневницата им се наголемува за 5% од висината на функционалниот додаток“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 ноември 1951 година.

Бр. 3753

16 ноември 1951 година

Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на внатрешните работи
на ФНРЈ,

Александар Ранковиќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

498.

Врз основа на чл. 36 од Основниот закон за буџетот и членот 26 и 34 од Уредбата за извршувањето на буџетот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/47), пропишувам

НАПАТСТВО

ЗА НАДОКНАДА (РЕГРЕС) НА РАЗЛИКИТЕ СТАНАТИ ПОРАДИ НАМАЛУВАЊЕТО ЦЕНИТЕ НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ АРТИКЛИ И САПУНОТ ЗА ПЕРЕЊЕ ЗАТЕЧЕНИ ВО ТРГОВСКАТА МРЕЖА

1) Претпријатијата на трговската мрежа (државните, задружните и на општествените организации), кај кои се затечени на 1 ноември 1951 и на 13 ноември 1951 година прехранбени артикли (шеќер, маст, уље, маргарин, јајца во прах) и сапун за перење, имаат право на надокнада (регрес) на разликите што станале поради намалувањето на цената.

2) Регресот ја претставува разликата помеѓу износот кој се добива кога затечените запаси на цитираните артикли, ќе се пресметаат по цените по кои до 31 октомври односно до 12 ноември 1951 година производителните претпријатија им ги испорачувале тие артикли на претпријатијата од трговската мрежа, и износот што ќе се добие кога затечените запаси на цитираните артикли ќе се пресметаат по цените по кои што производителните претпријатија почнувајќи од 1 односно од 13 ноември 1951 година тие артикли ќе им ги испорачуваат на претпријатијата од трговската мрежа.

3) Регресот на разликите што се пресметани по точ. 2 претпријатието ќе го остварува од сопственото позитивно салдо на разликата на цените во трговијата.

Доколку претпријатието не може на погорниот начин да го надокнади целиот износ на пресметаната разлика, остатокот на регресот се одобрува на текуќата сметка на претпријатието на терет на сметката бр. 800048 — Разлики на цените во трговијата.

4) Што се однесува до пописот на затечените запаси, до поднесувањето барањата за регрес и до одобрувањето регресот ќе се применуваат прописите од Напатствието за пресметка, уплата и за регрес на разликите станати поради менувањето на цените на стоките затечени во трговската мрежа и поради менувањето цените на услугите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/50) и изменувањата и дополнувањата на ова напатствие („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/51).

5) На начинот цитиран во точ. 1) до 4) на ова напатствие ќе се постапува при одобрувањето на регресот на разликите што ќе настанат поради натамошното намалување на цените на цитираните артикли после 13 ноември 1951 година по решенијата од надлежниот сојузен орган.

Бр. 22453

19 ноември 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

499.

По укажаната потреба а врз основа на чл. 2 од Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/48 и 27/50) издавам

НАРЕДБА

ЗА ПОПИС НА ДОБИТОКОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1) Во времето од 16 до 20 јануари 1952 година на територијата на Федеративна Народна Република

Југославија ќе се изврши попис на добитокот, живината, кошниците и поврвнините на земјиште.

Пописот ќе се изврши според состојбата на ден 15 јануари 1952 година.

2) Со пописот ќе се опфатат:

а) државните, задружните и приватните селско-стопански стопанства (добра, економии);

б) државните, задружните и општествените установи и организации, кои не се организирани за селско-стопанско производство, а имаат добиток, живина или кошници пчели; и

в) домаќинствата од неземјоделци кои имаат некое грло добиток, живина или кошници пчели.

3) Со подготвителните дејства, со организацијата и контролата на пописот на територијата на Федеративна Народна Република Југославија ќе раководи Сојузниот завод за статистика и евиденција а на територијата на народните републики заводите за статистика и евиденција на народните републики. На територијата на Автономната Покраина Војводина и Автономната Косовско-метохиска Област со подготвителните дејства, со организацијата и контролата на пописот ќе раководи Заводот за статистика и евиденција при Главниот извршен одбор на Народната скупштина на Автономната Покраина Војводина односно Заводот за статистика и евиденција при Обласниот народен одбор на Автономната Косовско-метохиска Област.

4) Со цел на организирање и спроведување на пописот, како и контрола за подрачјата на околските, градските и месните народни одбори ќе се основат пописни комисии при околските, градските и месните народни одбори.

5) Членовите на околската (градската, месната) пописна комисија ги именува извршниот одбор на околскиот, градскиот и месниот народен одбор.

6) Составот на комисијата при околските, градските и месните народни одбори ќе биде пропишан со одделно напатствие.

Обрасците и напатствијата за извршување на пописот ќе ги пропише Сојузниот завод за статистика и евиденција.

7) За извршувањето на овој попис извршните одбори на околските, градските и месните народни одбори должни се да и стават на располагање на понисната комисија достаточен персонал.

8) Одговорните раководители на државните и задружните стопанства (добра, економии, стопанства на општествените организации), како и сопствениците, држателите односно управителите на приватните селско-стопански стопанства и старешините на домаќинствата од неземјоделци должни се да дадат одговори на сите прашања поставени во пописниот образец. Тие одговараат за точноста на дадените податоци.

9) Тој што намерно ќе оневозможи да се изврши пописот или не ќе даде податоци или ќе даде невистинити податоци, или на некој друг начин пречи да се изврши пописот — ќе се казни со парична казна до 10.000 динари.

10) Трошковите за спроведување на овој попис паѓаат на терет на сојузниот буџет.

11) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 703

16 ноември 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

500.

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контрола на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10 и 90/48), а по предлог од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ НА ТВРДА 'РЖЕНА ГЛАВНИЦА

1) Се забранува извозот на тврда 'ржена главница (Secale Cornutum).

2) Оваа наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 15510

16 ноември 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стока,
Осман Карабеговиќ, с. р.

501.

Врз основа на чл. 24 во врска со чл. 1 од Законот за регулирање на платниот промет со странство (Девизниот закон) и чл. 7 и 9 од Правилникот за извршување на Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизниот правилник) — „Службен лист на ДФЈ“, бр. 73/45, издавам

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНАТА ДА СЕ ПРИМА И ДА СЕ ДРЖИ ДЕПОЗИТ ОД СТРАНА НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА И ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СТРАНСТВО

1) Им се забранува на сите претставништва и делегати на Федеративна Народна Република Југославија во странство да примаат и да држат при себе какви и да било депозити без оглед на основот од кој тие потекнуваат.

2) Оваа наредба не се однесува на депозитите што потекнуваат од дознаките на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ за здравствена заштита (Напатствието за спроведување здравствената заштита на персоналот од претставништвата на ФНРЈ во странство — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/50).

Депозитите од претходниот став ќе се водат и натаму на досегашниот начин.

3) Предавањето на странските средства за плаќање или издавањето на налози за предавање на овие средства во депозит кај органите од точ. 1) на оваа наредба повлекува одговорност за прекршок предвиден во чл. 15 точ. 6 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизниот закон).

Примањето во депозит на странските средства за плаќање од точ. 1) на оваа наредба повлекува одговорност на раководителот на сметководствената служба за помагање при извршувањето на прекршокот предвиден во чл. 15 точ. 6 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизниот закон).

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 22289

17 ноември 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

502.

Врз основа на Решението на Владата на ФНРЈ IV бр. 7791/48, по предлог на Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ, Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ УПРАВАТА ЗА НАБАВКА И ПРО- МЕТ НА ВАТРОГАСЕН МАТЕРИЈАЛ

1. Се укинува Управата за набавка и промет на ватрогасен материјал која се наоѓа во состав на Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ — Главната управа на Народната милиција, а која е основана со Решението од Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ бр. 2186 од 27 јули 1949 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 65/49).

2. Ликвидацијата на Управата за набавка и промет на ватрогасен материјал ќе ја изврши Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 2696

17 ноември 1951 година
Белград

Потпретседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ,

Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранковиќ, с. р

503.

Врз основа на чл. 2 ст. 3 и чл. 14 од Општата уредба за комитетите на Владата на ФНРЈ во врска со чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за воведување нов платен систем и други стопански мерки со цел да се подготви новиот плански и финансиски систем, Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПИС НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ НАДЛЕШТВА И УСТАНОВИ

1. Во време од 1 до 3 декември 1951 година ќе се изврши попис на службениците на државните надлештва и установи на Федеративна Народна Република Југославија.

2. Пописот ќе ги опфати сите службеници и по-мошниот технички персонал (шофери, чистачки, огнари итн.) на државните надлештва и установи кои се воведени во платниот список за месец декември 1951 година, како и оние кои се наоѓаат на неплатено отсуство на ден 1 декември.

Со пописот нема да се опфатат хонорарните службеници, без обзир на видот на хонорарот што го примаат.

3. Напатствија за извршување на пописот ќе издава и потребни обрасци ќе пропне Сојузниот завод за статистика и евиденција.

4. Со подготвителните дејства, со организацијата и спроведувањето на пописот ќе раководи Сојузниот завод за статистика и евиденција односно заводите за статистика и евиденција на народните републики, преку своите органи во околските и градските народни одбори, секој на својата територија.

5. Попишувањето ќе го извршат комисиите што работат на средувањето на материјали и на подготовки за спроведување на новиот платен систем.

6. Трошковите на спроведувањето на пописот паѓаат на терет на сојузниот буџет.

7. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 2868

21 ноември 1951 година
Белград

Потпретседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ
Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

504.

Врз основа на чл. 2 и 11 од Уредбата за Народниот заем на Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство на ФНРЈ, и чл. 5 и 8 од Правилникот за извршување на Уредбата за Народниот заем на Петгодишниот план за развиток на народното стопанство на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ПЛАНОТ НА ШЕСТОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ ОБВЕ- ЗНИЦИ НА ПРВИОТ НАРОДЕН ЗАЕМ

1) Обвезници од Првиот народен заем се пуштени во оптицај во вкупна вредност од 3.745.100.000 динари.

2) Шестото извлекување на Првиот народен заем ќе се изврши на 15 декември 1951 година во Белград.

3) Ќе се амортизираат обвезници во износ од 374.510.000 динари.

4) За згодитоци ќе се извечат 45.828 обвезници, кои се распоредуваат според следниот план:

	од динари	вкупно динари
1 згодиток	100.000	100.000
4 згодитоци	50.000	200.000
168 згодитоци	10.000	1.680.000
667 згодитоци	5.000	3.335.000
44.988 згодитоци	2.000	89.976.000
45.828 згодитоци	Динари	95.291.000

Извлечените обвезници се исплатуваат почнувајќи од 1 јануари 1952 година.

Бр. 21913

13 ноември 1951 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, по извршеното упоредување со изворниот текст, установи дека во текстот на македонски јазик на Законот за согласување на посебните прописи за прекршоците во сојузните закони со одредбите од Основниот закон за прекршоците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 46/51) се поткрале грешки, и дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА СОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРОПИСИ ЗА ПРЕКРШОЦИ ВО СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ СО ОДРЕДБИТЕ ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕ- КРШОЦИТЕ

1) Во членот 2 на страна 532 под I после 4) се додава нов став кој гласи: „Сопственикот, кој не се грижи, откако е наредена приправна состојба или мобилизација способноста на добитокот, преносните или превозните средства кои се утврдени како способни за служба во оружаните сили, да се одржи во таква состојба во секое време да може да се употребат за таа цел, ќе се казни за прекршок со парична казна до 10.000 динари или со затвор до триесет дена”.

2) Во членот 2 под ред. бр. 11), одделот под г), на почетокот на втората реченица од ставот 1 треба да се бришат зборовите: „на извршувањето на казната”.

3) Во членот 2 под редни број 12), одделот под ф), во вториот ред наместо бројот „33” треба да стои „34”.

Бр. 1759. — Од Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, 16 ноември 1951 година, Белград.

Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, по извршеното упоредување со изворниот текст, установи дека во печатеното Напатствие за начинот на кој ќе ги пресметуваат и покриваат државните трговски и претпријатија издатоците за додатоците на деца, паричните надокнади наместо бонови за прехрана и индустриските бонови („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 49/51), се поткрала долу наведената грешка, и дава следна

ИСПРАВКА

НА НАПАТСТИЕТО ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ КЕ ГИ ПРЕСМЕТУВААТ И ПОКРИВААТ ДРЖАВНИТЕ ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА, ПАРИЧНИТЕ НАДОКНАДИ НАМЕСТО БОНОВИ ЗА ПРЕХРАНА И ИНДУСТРИСКИТЕ БОНОВИ

Во табелата од точ. 7 колоната 3 наместо „дин. 1.600” треба да стои „дин. 1.500”.

Бр. 15430. — Од Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, 23 ноември 1951 година.

УКАЗИ

Врз основа на чл. 6 точ. 7 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ а по предлог од Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА НА РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ

Се разрешува од должност директорот на Главната дирекција на речниот сообраќај Влада Зечевиќ. Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1991

17 ноември 1951 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Претседател,

Миле Перуничкиј, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА ОПОВИКУВАЊЕТО НА МЛАДЕН ИВЕКОВИЌ ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ИТАЛИЈА

Се оповикува од својата досегашна должност Младен Ивековиќ, извонреден пратеник и Ополномоштен Министер на Федеративна Народна Република Југославија во Италија.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1985

15 ноември 1951 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Претседател,

Миле Перуничкиј, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕТО ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИТАЛИЈА

Се назначува за извонреден пратеник и ополномоштен Министер на Федеративна Народна Република Југославија во Италија Владимир Велебит, бивш Поштиник на Министерот на надворешната трговија.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1986

15 ноември 1951 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Претседател,

Миле Перуничкиј, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕТО НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДАНСКА

Се назначува за извонреден пратеник и ополномоштен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Данска др. Дарко Чернеј извонреден пратеник и ополномоштен министер на ФНРЈ во Шведска.

Министерот на надворешните работи на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1999

17 ноември 1951 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Претседател

Миле Перуничкиј, с. р. др Иван Рибар, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ИР СРБИЈЕ

„Службени лист Аутономне Покрајине Воводине” во бројот 13 од 1 октомври 1951 година објавува:

Одлука за потврда на одредбата на Народната скупштина на Аутономната Покрајина Војводина за административно-територијалните измени на подрачјето на Аутономната Покрајина Војводина;

Наредба за распишувањето на избори за едно одборничко место за Околискиот народен одбор за Околијата ковачичка.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине” во бројот 23 од 24 октомври 1951 година објавува:

Решение за пренесувањето на државните индустриски школи за преработка и обработка на метали во Бања Лука, Мостар и Тузла и детските домови во надлежност на градските народни одбори:

Решение за ставањето на индустриските текстилни школи и детските домови во Сарајево, Мостар и Дрвента под раководство на претпријатијата од текстилната индустрија како и школите во Сарајево, Завидовичи, Дрвар Тузла и во Бања Лука;

Решение за изменување и дополнување на Решението за тарифата за превоз патници и багаж во меѓуградскиот автомобилски сообраќај.

Во бројот 24 од 3 ноември 1951 година објавува:

Решение за определување членовите на Советот за законодавство и изградба на народна власт на Владата на НРБ и Х;

Решение за Централниот хигиенски завод во Сарајево;

Решение за Централниот антитрахомски диспансер во Тузла;

Решение за укинување на болницата за трахома во Пале;

Решение за укинување санитарно-епидемиолошката станица во Сарајево;

Наредба за надлежноста на републичките и локалните органи за определување на тарифи;

Решение за определување на оквирни тарифи на комуналните услуги;

Решение за определување оквирни тарифи за културно-уметнички, фискултурни природби и тарифи во градскиот сообраќај;

Наредба за превозење на лица со камиони;

Решение за определување продавните цени за електрична енергија;

• **Решение** за тарифата за работи во Централниот хигиенски завод во Сарајево и во санитарно-епидемиолошките станици;

Решение за тарифата за услуги за лекување во државните здравствени установи;

Решение за тарифата за работи во државните амбуланти за заби;

Решение за надокнада трошковите за рентген во државните амбуланти;

Решение за тарифите на ветеринарните услуги;

Наредба за почетокот на работењето на Околинскиот суд во Калиновиќ;

Решение за оснивањето и работењето на Друштвото на архитектите во НР Б и Х;

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службен лист НР ЦГ“ во бројот 22 донесува:

2 Указа за помилување на осудените, и за разрешување од должност на Министерот на внатрешните работи и за назначување нов министер на ЦГ;

Уредба за укинување на Главната дирекција на прехранбената индустрија;

Наредба за најмалниот број на занаетчиските ученици кои можат односно мораат да држат занаетчиските дуќани и работилници;

Наредба за најголемиот број на помошници и мајстори кои можат да бидат запослени кај приватните занаетчии.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ Службени лист Народне Републике Хрватске во бројевите 63 од 1 ноември и 64 од 8 ноември 1951 година немаат службен дел.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ во бр. 28 донесува Решение за обновувањето на уништените матични книги на родените од 1900 до 9 мај 1946 година.

Во бојот 29 од 6 ноември 1951 година објавува:
Закон за соборите на избирачите;

Одлука за разрешувањето на претседателот и секретарот на Президиумот на Народното собрание на НРМ и за избирањето на нов претседател и секретар на Президиумот на Народното собрание на НРМ;

Одлука за потврдување на указите донесени од Президиумот на Народното собрание на НРМ во време од второто извонредно и второто редовно заседание на Народното собрание на НРМ;

Одлука за реорганизација на Владата на НРМ;

Одлука за реконструкција на Владата на НРМ;

Одлука за определување членови на Стопанскиот совет на НРМ;

Одлука за определување членови на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ;

Одлука за потврда на уредбите за прашањата од народното стопанство и обновата на земјата.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 33 од 27 октомври 1951 година објавува:

Указ за оснивање Советот за индустрија на Владата на ФНРЈ и за укинување на Советот за преработувачка индустрија и Советот за енергетика и екстрактивна индустрија;

Указ за оснивање Советот за сообраќај на Владата на НРС;

Указ за разрешување од должноста директорите на главните дирекции и управи и за именување заменик на претседателот на Советот за енергетика и др.;

Указ за укинување Министерството на трудот и Главната управа за увоз и извоз;

Указ за разрешување од должноста Претседателот на Советот и министри на Владата на НРС;

Указ за именување членови на Стопанскиот совет на Владата на НРС;

Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за организација на катастарската служба на територијата на НРС;

Решение за тарифата за превоз патници и багаж во меѓумесниот автомобилски сообраќај;

Решение за изменувања и дополнувања нормите во градежништвото;

Решение за пренесување установи од надлежноста на Советот за просвета, наука и култура на Владата на НРС во надлежноста на Советот за народно здравје и социјална политика на НРС;

Наредба за забраната да се сечат ореови дрвја;

Напатствие за начинот за задолжување на неземјоделците и лицата во исполничарски однос со задолжителна испорачка на жита.

Во бојот 34 од 1 ноември 1951 година објавува:

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за укинување и оснивање на окружни судови;

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за надлежноста за водење земјишни книги за околините личка, подгорска, лепеничка, тамнавска и др.;

Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за начинот за располагање со зградите на подрачјето на Автономната Покраина Војводина што преминеле во државна сопственост со конфискација и експроприација по одредбите од Законот за аграрната реформа и колонизација;

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1952 ГОДИНА

Како поради новиот плански и финансиски систем Администрацијата на „Службениот лист на ФНРЈ“ не може уште сега да ја определи претплатата за идната година, а да би се овозможило несмеќавано испраќање на „Службениот лист на ФНРЈ“ од новата година, претплата за 1952 година ќе се врши на овој начин:

За еден примерок „Службен лист на ФНРЈ“ за целата 1952 година треба да се уплати 800 динари.

Претплата на „Службениот лист на ФНРЈ“ е наполно слободна.

Сваа уплата се смета како аконтација на претплатата за 1952 година. Доколку ќе биде цената на претплатата помала од аконтацијата, разликата ќе се признае на име претплата во 1953 година; доколку ќе биде поголема, претплатниците се должни да ја положат разликата најдоцна до 1 март 1952 година.

Тој што не ќе испрати аконтација до 20 декември оваа година ќе му се запре од 1 јануари 1952 година испраќањето на „Службениот лист на ФНРЈ“.

Аконтацијата на претплатата се положува со чековна уплатница, која ви е доставена со „Службениот лист на ФНРЈ“ број 51 (Текуќа сметка 1031-900-880 при Народната банка на ФНРЈ, Централна за НР Србија, Белград). Доколку аконтацијата се испраќа со вирмански чек, треба на вирманскиот налог да се пренесат сите податоци од грбот на нашиот чек.

Ако има нешто да се отбележи или јави, доволно е да се напише тоа на грбот од чекот. Непотребно е значи да се пишува и на тој начин да се создават непотребни трошкови. Старите претплатници треба во допишувањето секогаш да се повикуваат на својот претплатнички број.

АДМИНИСТРАЦИЈАТА
НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ“

Белград
поштенски фах 226

Решение за определување тарифи за културно-уметнички приредби;

Решение за определување единствената цена на електричната енергија за осветление и апарати во куќанството со важност на територијата на НРС;

Решение за определување стопата на добиток на државните природни лекувалишта;

Решение за надокнада за услугите во државните здравствени установи и претпријатија;

Решение за тарифата за превозни авто-такси услуги во месниот и меѓумесниот сообраќај;

Решение за тарифата за превозење на поштенски испратки со моторни возила на јавниот авто-сообраќај во НРС;

Наредба за изменувања и дополнувања на Наредбата за утврдување на производите и услугите на кои ќе им ги определуваат цените органите на НРС;

Напатствие за доделување парична помош на материјално неосигурани лица кои имале државна помош до 31 октомври 1951 година;

Делимично ставање вон сила на Решението за национализацијата на комерцијалните магацини и визби.

СОДРЖАЈ:

	Страна
493. Указ за именување членови на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ — —	609
494. Уредба за поделба на добивот на занаетчиските задруги — — — — —	609
495. Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за оснивање на Југословенската национална комисија за Организацијата на Обединетите нации за просвета, наука и култура (УНЕСКО) — — — — —	609
496. Изменувања и дополнувања за данокот на промет на производи — — — — —	610
497. Правилник за изменување на Правилникот за патните и селидбените трошкови на припадниците на Народната милиција — — —	611
498. Напатствие за надокнада (регрес) на разликите станати поради намалувањето цените на прехранбените артикли и сџунот за переење затечени во трговската мрежа — — —	611
499. Наредба за попис на добитокот на територијата на Федеративна Народна Република Југославија — — — — —	612
500. Наредба за забрана на извозот на тврда ржена главница — — — — —	612
501. Наредба за забраната да се прима и да се држи депозит од страна на претставништвата и делегатите во странство — — — — —	612
502. Решение за укинување Управата за набавка и промет на ватрогасен материјал — — —	613
503. Решение за попис на службениците на државните надлештва и установи — — — — —	613
504. Решение за планот на шестото извлекување на Првиот народен заем — — — — —	613
Исправка на Законот за согласување одделните прописи за прекршоците во сојузните закони со одредбите на Основниот закон за прекршоците — — — — —	614
Исправка на Напатствието за начинот на кој ќе ги пресметуваат и покриваат државните трговски претпријатија изратоците за долатоците на деца, паричните надокнади наместо бонови за прехрана и индустриските бонови — — — — —	614